

**ЕКВИВАЛЕНЦИЈА НА ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ СПОРЕД СТАРИТЕ НАСТАВНИ ПЛАНОВИ НА
ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

Положените предмети по наставните планови од 1988/89, 1992/93, 1998/99 и 2008/09 година се сметаат за соодветни и истите се признаваат како да се положени по наставниот план од 2012/2013 година на следниов начин:

Наставен план 2012/2013	Наставен план 2008/09	Наставен план 1998/99	Наставен план 1992/93	Наставен план 1988/89
Аграрна политика	Аграрна политика	Аграрна политика	Економика на аграрот	Економика на аграрот
Анализа на временски серии	Анализа на временски серии			
Системска анализа на е-бизнис	Анализа на е-бизнис			
Анализа на финансиски извештаи	Анализа на финансиски извештаи	Анализа на финанси-ските извештаи	Теорија на билансот со анализа на работењето	Теорија на билансот со анализа на работењето
Предмет од УКИМ(Филолошки ф)	Англиски јазик 1	Англиски јазик 1	Англиски јазик 1	Англиски јазик 1
Предмет од УКИМ(Филолошки ф)	Англиски јазик 2	Англиски јазик 2	Англиски јазик 2	Англиски јазик 2
Банкарски менаџмент	Банкарски менаџмент	Банкарски менаџмент	Банкарски менаџмент	Банкарство и банкарско работење
Банкарство	Банкарство	Банкарство	Банкарство и банкарско работење	Банкарство и банкарско работење
Меѓународни финансии	Меѓународни финансии	Биланс на плаќање	Меѓународни финансии	
Предмет од УКИМ(Филолошки ф)	Германски јазик 1	Германски јазик 1	Германски јазик 1	Германски јазик 1
Предмет од УКИМ(Филолошки ф)	Германски јазик 2	Германски јазик 2	Германски јазик 2	Германски јазик 2
Деловна етика	Деловна етика	Деловна етика		
Деловно комуницирање	Деловно комуницирање	Деловно комуницирање	Деловно комуницирање	
Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации	Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации	Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации		
Деловно планирање	Деловно планирање	Деловно планирање.	Деловно планирање	Планирање и дел.полит.
Државна регулација	Државна регулација	Државна регулација	Државна регулација	
Девизна политика	Девизна политика	Девизна политика		
Демографија	Демографија			
Директен маркетинг	Директен маркетинг			

Европски економски интеграции	Европски економски интеграции			
Економетрија	Економетрија	Економетрија	Економетрија	Економетрија
Единствен пазар на ЕУ	Единствен пазар на ЕУ			
Еколошки менаџмент	Еколошки менаџмент	Економија на животна средина		
Економија на инвестиции	Економија на инвестиции	Економија на инвестиции	Економика на инвестиции	Економика на инвест.
Економија на јавниот сектор	Економија на јавниот сектор	Економија на јавниот сектор	Економика на јавните служби	
Економија на раб. сила	Економија на раб. сила	Економија на раб. сила		
Економска статистика	Економска статистика	Економска статистика	Економска статистика	Економска статистика
Економски развој	Економски развој	Економски развој	Економски развој	Теорија и политика на стопански развој
Математички методи	Математички методи	Економско-математички методи и модели	Економско-математички методи и модели	
Економско планирање	Економско планирање	Економско планирање	Економско планирање	Општествено планирање .
Економика на внатрешна трговија	Економика на внатрешна трговија	Економика на внатрешна трговија	Економика на внатрешна трговија	Економика на внатрешна трговија
Економика на претпријатијата	Економика на претпријатијата	Економика на претпријатијата	Економика на претпријатијата	Економика на стопански организации
	Нема еквивалент	Економска географија	Економска географија	Економска географија
Индустриска политика	Индустриска политика	Индустриска политика	Економика на индустрија	Економика на индустрија
Информациони технологии	Информациони технологии	Информациони технологии	Користење на сметачки машини	Програмирање на електронски сметачи
Интерна ревизија	Интерна ревизија	Интерна ревизија		
Инвестиционен менаџмент	Инвестиционен менаџмент	Инвестиционен менаџмент	Инвестиционен менаџмент	Економика на иивест.
Интернет маркетинг	Интернет маркетинг			
Јавни финансии	Јавни финансии	Јавни финансии	Фискална економија	Фискална економија
	Нема еквивалент	Комерцијално светско стопанство	Економска географија	Економска географија
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување	Користење апликации преку интернет			

Нема еквивалент			Контрола и ревизија	Контрола и ревизија на
Корпоративно управување	Корпоративно управување			
Квантитативни методи во финансии				
Бизнис логистика	Логистика			
Локални финансии	Локални финансии			
Лични финансии				
Макроекономија	Макроекономија	Макроекономија	Принципи на економија	
Маркетинг истражување	Маркетинг истражување	Маркетинг истражување	Маркетинг истражување	Маркетинг истражување
Нема еквивалент	Маркетинг комуникации			
Маркетинг менаџмент	Маркетинг менаџмент	Маркетинг менаџмент	Маркетинг менаџмент	
Маркетинг на трговски претпријатија	Маркетинг на трговски претпријатија	Маркетинг на трговски претпријатија		
Маркетинг на услужни дејности	Маркетинг на услужни дејности	Маркетинг на услужни дејности		
Маркетинг политика на цени	Маркетинг политика на цени	Маркетинг политика на цени	Политика на цени	
Е-бизнис дистрибутивни канали	Маркетинг преку повеќе канали			
Математички методи	Математички методи	Математички методи	Економско-математички методи и модели	
Математика за економ.	Математика за економ.	Математика за бизнис	Математика за економисти	Математика за економисти 1 ^{''} Математика за економисти 2 [']
Математика за економ.	Математика за економ.	Математика за економ. ¹¹	Математика за економ.	Математика за економисти 1 Математика за економисти 2

Меѓународен менаџмент	Меѓународен менаџмент	Меѓународен бизнис		
Меѓународен маркетинг	Меѓународен маркетинг	Меѓународен маркетинг	Меѓународен маркетинг	
Меѓународен менаџмент	Меѓународен менаџмент	Меѓународен менаџмент		
Меѓународен менаџмент	Меѓународен менаџмент	Меѓународен бизнис	Меѓународен бизнис	Меѓународен бизнис
Меѓународен финансиски менаџмент	Меѓународен финансиски менаџмент			
Меѓународна економија	Меѓународна економија	Меѓународна економија	Меѓународни економ. односи	Меѓународни економ. односи
Меѓународни финансии	Меѓународни финансии	Меѓународни финансии	Меѓународни финансии	
Меѓународно фин. извест. известување	Меѓународно фин. извест. известување	Меѓународни сметководствени системи	Компаративни сметковод. системи	
Менаџмент на Е-бизнис	Менаџмент на Е-бизнис 1			
ЕРП системи	Менаџмент на Е-бизнис 2			
Менаџмент информации системи	Менаџмент информации системи	Менаџмент информативен систем	Информациони системи	Информациони системи
Менаџмент на човечки ресурси	Менаџмент на човечки ресурси	Менаџмент на човечки ресурси	Кадровски менаџмент	
Методи на продажба	Методи на продажба			
Менаџмент на мал бизнис	Менаџмент на мал бизнис	Менаџмент на мал бизнис		
Микроекономија	Микроекономија	Микроекономија	Теорија и полит. на цени	Теорија и политика на цени
Монетарна економија	Монетарна економија	Монетарна економија	Монетарна економија	
Предмет од УКИМ (Правен ф)	Нема еквивалент	Меѓународен транспорт шпедиција и осигурување	Меѓународен транспорт шпедиција и осигурување	Меѓународен транспорт и шпедиција
Меѓународни организации и интеграции	Меѓународни организации и интеграции	Меѓународни организации и интеграции		
Меѓународни трговски трансакции	Меѓународни трговски трансакции			

Мултилатерален трговски систем	Мултилатерален трговски систем			
Мултилатерална трговска регулатива	Мултилатерална трговска регулатива			
Наука за менаџмент	Наука за менаџмент	Наука за менаџмент	Операциони истражувања	Операциони истраж.
Надворешена трговија	Надворешена трговија	Надворешена трговија Економика на над. трговија Надв. трговски и девизен систем	Економика иа надвореш. трговија	Екон.на надвор.трг.со девизен систем
Небанкарски финансиски институции	Небанкарски финансиски институции			
	Нема еквивалент	Надворешно трговско работење		Надворешно трговско работење
Предмет од УКИМ (Филозофски? /Педагошки ф?)	Дефендологија ?	Одбрана и заштита	Одбрана и заштита	ОНО и ОСЗ
Однесување на потрошу-вачите	Однесување на потрошу-вачите	Однесување на потрошу-вачите		
Односи со јавноста	Односи со јавноста			
Е-менаџмент на односи со потрошувачите	Оптимализација во интернет окружување			
Организациско однесување	Организациско однесување	Организациско однесување	Орган. на трудот делум.	Орган. на трудот делум.
Планирање и развој на веб	Организација и дизајн на веб			
Осигурување	Осигурување	Осигурување	Економика на осигур.	
Основи на дигитална економија	Основи на дигитална економија			
Основи на економија	Основи на економија	Основи на економија ¹⁾	Политичка економија ¹⁾	Политичка економија И ²⁾ , Политичка економија 2 ²⁾
Основи на е-бизнис	Основи на е-бизнис			
Организација на податоци во претпријатие	Основи на интернет архитектура			
Основи на маркетинг	Основи на маркетинг	Основи на маркетинг	Основи на маркетинг	Основи на маркетинг

Основи на менаџмент	Основи на менаџмент	Основи на менаџмент	Основи на менаџмент	
Основи на сметководство	Основи на сметководство	Основи на сметководство	Основи на сметководство	Основи на сметковод.
Општествено богатство и национални сметки	Општествено богатство и национални сметки	Општествено богатство и национални сметки		
Политика на технолошки развој	Политика на технолошки развој	Политика на технолошки развој	Политика на технолошки развој	Политика на технолошки развој
Политика на социјален развој	Политика на социјален развој	Политика на социјален развој		
	Нема еквивалент	Познавање на стоки	Познавање на стоки	Познавање на стоки
Предмет од УКИМ(Правен ф)	Правни и етички аспекти на Интернет			
Претприемништво	Претприемништво	Претприемништво	Претприемништво	
Применета економија	Применета економија	Применета економија	Основи на применета економија	Применета економија на СФРЈ
Производен менаџмент	Производен менаџмент	Производен менаџмент	Производен менаџмент	Економика и организација на производството
Проектен менаџмент	Проектен менаџмент			
Промоција	Промоција	Промоција	Економска пропаганда и промоција	
Предмет од УКИМ(Правен ф)	Нема еквивалент	Работно право		
Развој на економска мисла	Развој на економска мисла	Развој на економска мисла	Развој на економска мисла	Развој на економска мисла
Регионална економија	Регионална економија	Регионална економија	Просторна економија и економија	Просторна економија
Ревизија	Ревизија	Ревизија	Контрола и ревизија	Контрола и ревизија на работењето
Предмет од УКИМ(Филолошки ф)	Руски јазик за економ. 1	Руски јазик за економ. 1	Руски јазик за економ. 1	Руски јазик за економ. 1
Предмет од УКИМ(Филолошки ф)	Руски јазик за економ.2	Руски јазик за економ.2	руски јазик за економ.2	Руски јазик за економ.2
	Нема еквивалент	Сметководствени информативни системи		

Социологија	Социологија	Социологија	Социологија	Марксистичка филозофија и социологија
Сметководство на јавниот сектор	Сметководство на јавниот сектор			
Економски системи и глобализација	Економски системи и глобализација	Современи економски системи	Современи економски системи	Современи економски системи
Статистика за бизнис и економисти	Статистика за бизнис и економисти	Статистика за бизнис	Основи на статистичката анализа	Основи на статистичката анализа
Стратегиски маркетинг	Стратегиски маркетинг	Стратегиски маркетинг		
Стратегиски менаџмент	Стратегиски менаџмент	Стратегиски менаџмент	Стратегиски менаџмент	Стратегиски менаџмент
Стратегиско сметководство на менаџментот	Стратегиско сметководство на менаџментот			
Е-бизнис иновации	Современи трендови во Е-бизнис			
Сметководствени контролни системи	Сметководствени контролни системи			
Сметководствени информативни системи	Сметководствени информативни системи	Сметководствени информативни системи		
Статистика за бизнис и економисти	Статистика за бизнис и економисти	Статистичка анализа	Основи на статистичка анализа	Основи на статистичка анализа
	Нема еквивалент	Стратегии на МЕО		
Теорија на одлучување	Теорија на одлучување	Теорија на одлучување		
Теорија на организацијата	Теорија на организацијата	Теорија на организацијата		
Предмет од УКИМ (Правен ф)	Нема еквивалент	Трговски договори	Договори во стоков про-мет	Договори во стоковниот промет
Трговско право	Трговско право	Трговско право	Стопанско право	Основи на правото
Теории на надвор.тргов.		Теории на надвор.тргов.		
Нема еквивалент				Системи на пресметка

Управувачко сметководство (насока менаџмент и финансиски менаџмент)	Управувачко сметководство (насока менаџмент и финансиски менаџмент)	Управувачко сметководство	Управувачко сметководство	
Сметководство на трошоци	Сметководство на трошоци	Управувачко сметководство 1	Управувачко сметководство	
Управувачко сметководство	Управувачко сметководство	Управувачко сметководство 2		
Управување со производот	Управување со производот	Управување со производот	Управување со производот	
Менаџмент на промени	Управување со промени			
Менаџмент на перформанси	Управување со резултати			
Менаџмент на ризик	Управување со ризик			
Управување со системите	Управување со системите	Управување со системите	Економска кибернетика	Економска кибернетика
Финансиска економетрија	Финансиска економетрија			
Финансиска математика	Финансиска математика			
Финансиско сметководство	Финансиско сметководство	Финансиско сметководство	Финансиско сметководство	Применето сметководство
Фискален и монетарен систем на ЕУ	Фискален и монетарен систем на ЕУ			
Финансиско сметководство	Финансиско сметководство	Финансиско сметков. 1	Финансиско сметковод.	Применето сметковод.
Корпоративно финан. извест	Корпоративно финан. извест.	Финансиско сметков.2		
Финансиски менаџмент	Финансиски менаџмент	Финансиски менаџмент	Финансиски менаџмент	Деловни финансии.
Финансиски пазар и институции	Финансиски пазар и институции	Финансиски пазар и институции	Финансиски систем	Финансиски систем
Предмет од УКИМ (Филолошки ф)	Француски јазик за економисти 1	Француски јазик за економисти 1	Француски јазик за економисти 1	Француски јазик за економисти 1
Предмет од УКИМ(Филолошки ф)	Француски јазик за економисти 2	Француски јазик за економисти 2	Француски јазик за економисти 2	Француски јазик за економисти 2
Хартии од вредност и портфолио менаџмент	Хартии од вредност и портфолио менаџмент	Хартии од вредност и портфолио менаџмент	Организација и техника на берзанско работење	
	Нема еквивалент	Царинска политика		

	Нема еквивалент		Современи дипломатски односи	
	Нема еквивалент		Современи пол. системи	
	Нема еквивалент		Светски економ.развој	
	Нема еквивалент		Меѓународно стопанско право	
	Нема еквивалент		Анализа на работењето	Теорија на билансот со анализа на работењето
	Нема еквивалент		Теорија на трошоци	Трошоци во деловно одлучување